

Vrz osnova na ~I en 36 stav 1 to~ka 15 od Zakonot za l okal na samouprava ("Slu`ben vesnik na R.M.", br.05/2002), ~I enovi te 2 i 25 od Statutot na op{ ti na Tearce ("Slu`ben gl asnik na op{ ti na Tearce", br.03/2007 i 09/2011) i ~I en 13 od Деловодникот на Советот на op{ ti na ("Slu`ben gl asnik na op{ ti na Tearce", br.04/2005), Советот на op{ ti na Tearce na sedni cata od` ana na den 09.12.2020 god. donese:

O D L U K A

за верификација на мандат на член на Советот на општина Tearce.

Член 1

Се верифицира мандатот на членот на Советот на Општина Tearce:
- Илзана Велии.

Член 2

Мандатот на членот на Советот на општина Tearce се смета од 09.12.2020 година.

Член 3

Оваа Одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на општина Tearce“.

br.13-1569/1
09.12.2020
Tearce

Sovetot na Op{ ti na Tearce
Pretsedatel
Fexri Sel mani s.r.

Në bazë të nenit 36 paragrafi 1 pika 15 e Ligjit për vetëqeverisje lokale ("Gazeta zyrtare e R.M." nr. 05/2002), neneve 2 dhe 25 të Statutit të komunës së Tearcës ("Fletorja zyrtare e komunës së Tearcës" nr. 03/2007 dhe 09/2011) dhe të nenit 13 të Rregullores së Këshillit të komunës ("Fletorja zyrtare e komunës së Tearcës", nr.04/2005), Këshilli i komunës së Tearcës në mbledhjen e mbajtur më 09.12.2020 solli:

V E N D I M

për verifikimin e mandatit të anëtarit të Këshillit të komunës së Tearcës.

Neni 1

Verifikohet mandati i anëtarit të Këshillit të komunës së Tearcës:
-Yllzana Velii.

Neni 2

Mandati i anëtarit të Këshillit të komunës së Tearcës llogaritet nga 09.12.2020.

Neni 3

Ky Vendim hyn në fuqi ditën e miratimit, ndërsa do të shpallet në "Fletoren zyrtare të komunës së Tearcës".

nr.13-1569/1
09.12.2020
Tearcë

Këshilli i komunës së Tearcës
Kryetar
Fexhri Selmani d.v.

Vrz osnova na ~l en 50 stav 1 to~ka 3 od zakonot za l okal na samouprava ("Sl u` ben vesni k na R.M.", br.05/2002) i ~l en 34 od Statutot na op{ ti na Tearce ("Sl u` ben gl asni k na op{ ti na Tearce", br.03/2007 i 09/2011), donesuvam:

RE [ENI E

za objavuvawe na Odl uka za верификација на мандат на член на Советот на општина Tearce.

1.Se progl asuva na Odl uka za верификација на мандат на член на Советот на општина Tearce, br.13-1569/1 { to ja donese Sovetot na op{ ti na Tearce na sostanokot odr` an na den 09.12.2020.

2.Odl ukata da se objavi vo "Sl u` ben gl asni k na op{ ti na Tearce".

br.08-1569/2
09.12.2020
Tearce

Op{ ti na Tearce
Gradona~al ni k
Isen Asani s.r.

Në bazë të nenit 50 paragrafi 1 pika 3 të Ligjit për vetadministrim lokal ("Gazeta zyrtare e R.M.", nr.05/2002) dhe nenit 34 të Statutit të komunës së Tearcës ("Fletorja zyrtare e komunës së Tearcës", nr.03/2007 dhe 09/2011), marr:

AKTVENDIM

për shpalljen e Vendimit për verifikimin e mandatit të anëtarit të Këshillit të komunës së Tearcës.

Shpallet Vendimi për verifikimin e mandatit të anëtarit të Këshillit të komunës së Tearcës, nr.13-1569/1 që e solli Këshilli i komunës së Tearcës në seancën e mbajtur me datë 09.12.2020.

2.Vendimi të shpallet në "Fletoren zyrtare të komunës së Tearcës".

nr.08-1569/2
09.12.2020
Tearcë

Komuna e Tearcës
Kryetar
Isen Asani d.v.

Vrz osnova na ~I en 36 stav 1 to~ka 15 od Zakonot za l okal na samouprava ("Slu`ben vesnik na R.M.", br.05/2002), ~I enovi te 2 i 25 od Statutot na op{ ti na Tearce ("Slu`ben gl asnik na op{ ti na Tearce", br.03/2007 i 09/2011) i ~I en 13 od Деловодникот на Советот на op{ ti na ("Slu`ben gl asnik na op{ ti na Tearce", br.04/2005), Советот на op{ ti na Tearce na sedni cata od` ana na den 09.12.2020 god. donese:

ODLUKA

за верификација на мандат на член на Советот на општина Tearce.

Член 1

Се верифицира мандатот на членот на Советот на Општина Tearce:
-Гзим Аземи.

Член 2

Мандатот на членот на Советот на општина Tearce се смета од 09.12.2020 година.

Член 3

Оваа Одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на општина Tearce“.

br.13-1570/1
09.12.2020
Tearce

Советот на Op{ ti na Tearce
Pretsedatel
Fexri Sel mani s.r.

Në bazë të nenit 36 paragrafi 1 pika 15 e Ligjit për vetëqeverisje lokale ("Gazeta zyrtare e R.M." nr. 05/2002), neneve 2 dhe 25 të Statutit të komunës së Tearcës ("Fletorja zyrtare e komunës së Tearcës" nr. 03/2007 dhe 09/2011) dhe të nenit 13 të Rregullores së Këshillit të komunës ("Fletorja zyrtare e komunës së Tearcës", nr.04/2005), Këshilli i komunës së Tearcës në mbledhjen e mbajtur më 09.12.2020 solli:

VENDIM

për verifikimin e mandatit të anëtarit të Këshillit të komunës së Tearcës.

Neni 1

Verifikohet mandati i anëtarit të Këshillit të komunës së Tearcës:
-Gëzim Azemi.

Neni 2

Mandati i anëtarit të Këshillit të komunës së Tearcës llogaritet nga 09.12.2020.

Neni 3

Ky Vendim hyn në fuqi ditën e miratimit, ndërsa do të shpallet në "Fletoren zyrtare të komunës së Tearcës".

nr.13-1570/1
09.12.2020
Tearcë

Këshilli i komunës së Tearcës
Kryetar
Fexhri Selmani d.v.

Vrz osnova na ~l en 50 stav 1 to~ka 3 od zakonot za l okal na samouprava ("Sl u` ben vesni k na R.M.", br.05/2002) i ~l en 34 od Statutot na op{ ti na Tearce ("Sl u` ben gl asni k na op{ ti na Tearce", br.03/2007 i 09/2011), donesuvam:

RE [ENI E

za objavuvawe na Odl uka za верификација на мандат на член на Советот на општина Tearce.

1.Se progl asuva na Odl uka za верификација на мандат на член на Советот на општина Tearce, br.13-1570/1 { to ja donese Sovetot na op{ ti na Tearce na sostanokot odr` an na den 09.12.2020.

2.Odl ukata da se objavi vo "Sl u` ben gl asni k na op{ ti na Tearce".

br.08-1570/2
09.12.2020
Tearce

Op{ ti na Tearce
Gradona~al ni k
I sen Asani s.r.

Në bazë të nenit 50 paragrafi 1 pika 3 të Ligjit për vetadministrim lokal ("Gazeta zyrtare e R.M.", nr.05/2002) dhe nenit 34 të Statutit të komunës së Tearcës ("Fletorja zyrtare e komunës së Tearcës", nr.03/2007 dhe 09/2011), marr:

AKTVENDIM

për shpalljen e Vendimit për verifikimin e mandatit të anëtarit të Këshillit të komunës së Tearcës.

Shpallet Vendimi për verifikimin e mandatit të anëtarit të Këshillit të komunës së Tearcës, nr.13-1570/1 që e solli Këshilli i komunës së Tearcës në seancën e mbajtur me datë 09.12.2020.

2.Vendimi të shpallet në "Fletoren zyrtare të komunës së Tearcës".

nr.08-1570/2
09.12.2020
Tearcë

Komuna e Tearcës
Kryetar
I sen Asani d.v.

Врз основа на членот 22 и членот 36 од Законот за локалната самоуправа (“Службен весник на РМ”, бр.05/02) и членот 18-а од Законот за управување со отпад („Службен весник на РМ“, бр. 68/2004, 71/2004, 107/2007, 102/2008, 143/2008, 124/10, 51/11, 123/12, 147/13, 163/13, 51/15, 146/15, 156/15, 192/15, 39/16, 63/16) и („Службен весник на РСМ“, бр.31/20) и Одлука за склучување на спогодба за здружување за воспоставување на систем за управување со отпад на регионално ниво донесена од Советот на Полошки плански регион со бр.07-03/1 од 05.02.2015, Советот на општина Теарце на седницата одржана на ден 09.12.2020 година, ја донесе:

ОДЛУКА

за донесување на регионалниот план за управување со отпад.

Член 1

Со оваа одлука Советот на општината Теарце го донесува Регионалниот план за управување со отпад предложен од страна на Меѓуопштинскиот одбор за управување со отпад за Полошкиот регион.

Член 2

Советот на општината Теарце го донесува Регионалниот план за управување со отпад за период од 10 години.

Член 3

Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавување во “Службен гласник на општина Теарце”.

бр.08-1571/1
09.12.2020
Teарce

Советот на општина Теарце
Претседател
Фецри Селмани с.р.

Нë базë тë nenit 22 dhe nenit 36 nga Ligji për vetëqeverisje lokale (“Gazeta zyrtare e RM” nr.05/02) dhe nenit 18-a nga Ligji për menaxhim me mbeturina (“Gazeta zyrtare e RM”, nr.68/2004, 71/2004, 107/2007, 102/2008, 143/2008, 124/10, 51/11, 123/12, 147/13, 163/13, 51/15, 146/15, 156/15, 192/15, 39/16, 63/16) dhe (“Gazeta zyrtare e RMV”, nr.31/20) dhe Vendimit e lidhje të marrëveshjes për bashkim për themelimin e sistemit për menaxhim me mbeturinat në nivel rajonal të miratuar nga Këshilli i rajonit planor të Pollogut me nr.07-03/1 nga 05.02.2015, Këshilli i komunës së Tearcës në seancën e mbajtur me 09.12.2020, solli:

VENDIM

për miratimin e planit rajonal për menaxhim me mbeturinat.

Neni 1

Me këtë vendim Këshilli i komunës së Tearcës e miraton Planin rajonal për menaxhim me mbeturinat të propozuar nga ana e Këshillit ndërkomunal për menaxhim me mbeturinat për rajonin e Pollogut.

Neni 2

Këshilli i komunës së Tearcës e miraton Planin rajonal për menaxhim me mbeturinat për periudhë prej 10 viteve.

Neni 3

Ky vendim hyn në fuqi ditën e tetë nga dita e shpalljes në “Fletoren zyrtare të komunës së Tearcës”.

nr.13-1571/1
09.12.2020
Teарcë

Këshilli i komunës së Tearcës
Kryetar
Fexhri Selmani d.v.

Vrз основа na ~l en 50 stav 1 to~ka 3 od zakonot za l okal na samouprava ("Sl u` ben vesni k na R.M.", br.05/2002) i ~l en 34 od Statutot na op{ ti na Tearce ("Sl u` ben gl asni k na op{ ti na Tearce", br.03/2007 i 09/2011), donesuvam:

RE [ENI E

za objavuvawe na Odl uka за донесување на регионалниот план за управување со отпад.

1.Se progla suva na Odl uka за донесување на регионалниот план за управување со отпад, br.13-1571/1 { to ja donese Sovetot na op{ ti na Tearce na sostanokot odr` an na den 09.12.2020.

2.Odl ukata da se objavi vo "Sl u` ben gl asni k na op{ ti na Tearce".

br.08-1571/2
09.12.2020
Tearce

Op{ ti na Tearce
Gradona~al ni k
l sen Asani c.p.

Në bazë të nenit 50 paragrafi 1 pika 3 të Ligjit për vetadministrim lokal ("Gazeta zyrtare e R.M.", nr.05/2002) dhe nenit 34 të Statutit të komunës së Tearcës ("Fletorja zyrtare e komunës së Tearcës", nr.03/2007 dhe 09/2011), marr:

AKTVENDIM

për shpalljen e Vendimit për miratimin e planit rajonal për menaxhim me mbeturinat

Shpallet Vendimi për miratimin e planit rajonal për menaxhim me mbeturinat, nr.13-1571/1 që e solli Këshilli i komunës së Tearcës në seancën e mbajtur me datë 09.12.2020.

2.Vendimi të shpallet në "Fletoren zyrtare të komunës së Tearcës".

nr.08-1571/2
09.12.2020
Tearcë

Komuna e Tearcës
Kryetar
l sen Asani d.v.

Врз основа на член 17 од Законот за јавните претпријатија (“Службен Весник на РМ”, бр. 8/96; 6/02; 40/03; 49/06; 22/07; 83/09; 97/010; 6/012, 138/14, 25/15, 39/16 и 64/18) и членот 5 од Договорот за регулирање на меѓусебните права и обврски во однос на Заедничкото јавно претпријатие „Русино/Полог“, Советот на општина Теарце на седницата одржана на ден 09.12.2020 година, го донесе:

ОДЛУКА

за именување на членови на управниот одбор на заедничкото јавно претпријатие.

Член 1

Со оваа одлука Советите на општините Тетово, Гостивар, Врапчиште, Брвеница, Боговиње, Теарце, Желино, Јегуновце и Маврово и Ростуше ги именуваат лицата следните лица за членови на Управниот одбор на Заедничкото јавно претпријатие „Русино/Полог“:

1. Гајур Изаири, по предлог на Советот на општина Гостивар
2. Дритон Саити, по предлог на Советот на општина Гостивар
3. Насир Хасипи, по предлог на Советот на општина Гостивар
4. Сумеја Ајани, по предлог на Советот на општина Тетово
5. Нимет Беќири, по предлог на Советот на општина Тетово
6. Икмет Селмани, по предлог на Советот на општина Боговиње
7. Хаќим Рамадани, по предлог на Советот на општина Брвеница
8. Катип Даути, по предлог на Советот на општина Врапчиште
9. Шабан Лимани, по предлог на Советот на општина Желино
10. Владо Тодоровски, по предлог на Советот на општина Јегуновце
11. Реџеп Рамадани, по предлог на Советот на општина Маврово и Ростуше.
12. Саледин Зеќири, по предлог на Советот на општина Теарце, и

Нè базè të nenit 17 nga Ligji për ndërmarrjet publike (“Gazeta zyrtare e RM”, nr. 8/96;6/02; 40/03; 49/06; 22/07; 83/09; 97/010; 6/012, 138/14, 25/15, 39/16 dhe 64/18) dhe nenit 5 nga Kontrata për rregullimin e të drejtave dhe detyrimeve të ndërsjella në raport me Ndërmarrjen e përbashkët publike “Rusino/Pollog”, Këshilli i komunës së Tearcës në mbledhjen e mbajtur më 09.12.2020 solli:

VENDIM

për emërimin e anëtarëve të Këshillit drejtues të ndërmarrjes së përbashkët publike.

Neni 1

Me këtë vendim Këshillat e komunave Tetovë, Gostivar, Vrapçisht, Bërvenicë, Bogovinë, Tearcë, Zhelinë, Jegunovc dhe Mavrovë dhe Rostushë i emërojnë personat në vijim për anëtarë të Këshillit drejtues të Ndërmarrjes së përbashkët publike “Rusino/Pollog”:

1. Gajur Izairi, me propozim të Këshillit të komunës së Gostivarit
2. Driton Saiti, me propozim të Këshillit të komunës së Gostivarit
3. Nasir Hasipi, me propozim të Këshillit të komunës së Gostivarit
4. Symeja Ajani, me propozim të Këshillit të komunës së Tetovës
5. Nimet Beqiri, me propozim të Këshillit të komunës së Tetovës
6. Ikmet Selmani, me propozim të Këshillit të komunës së Bogovinës
7. Haqim Ramadani, me propozim të Këshillit të komunës së Bërvenicës
8. Qatip Dauti, me propozim të Këshillit të komunës së Vrapçishtit
9. Shaban Limani, me propozim të Këshillit të komunës së Zhelinës
10. Vlado Todorovski, me propozim të Këshillit të komunës së Jegunovcës
11. Rexhep Ramadani, me propozim të Këshillit të komunës së Mavrovës dhe Rostushës
12. Saledin Zeqiri, me propozim të Këshillit të komunës së Tearcës, dhe

13.Фатмир Саити, по предлог на Советот на Полошки плански регион.

Член 2

Советот на општина Теарце го именува лицето Фатмир Саити за Претседател на Управниот одбор на Заедничкото јавно претпријатие „Русино/Полог“.

Член 3

Советот на општина Теарце, ги именува погоренаведените лица за членови на Управниот одбор на Заедничкото јавно претпријатие „Русино/Полог“ по утврдување дека истите ги исполнуваат условите предвидени со членот 17 став 2 од Законот за јавните претпријатија.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила од денот на објавување во “Службен гласник на општина Теарце”, а ќе започне да се применува по нејзиното донесување од страна на советите на сите општини основачи.

бр.nr.08-1572/1
09.12.2020
Tearce

Советот на општина Теарце
Претседател
Фецри Селмани с.р.

13.Fatmir Saiti, me propozim të Këshillit të rajonit planor të pollogut.

Neni 2

Këshilli i komunës së Tearcës e emëron personin Fatmir Saiti për Kryetar të Këshillit drejtues të Ndërmarrjes së përbashkët publike “Rusino/Pollog”.

Neni 3

Këshilli i komunës së Tearcës, i emëron personat e lartpërmendur si anëtarë të Këshillit drejtues të Ndërmarrjes së përbashkët publike “Rusino/Pollog” pas verifikimit se të njëjtit i plotësojnë kushtet e parapara në nenin 17 paragrafi 2 nga Ligji për ndërmarrjet publike.

Neni 4

Ky vendim hyn në fuqi nga dita e shpalljes në “Fletoren zyrtare të komunës së Tearcës”, ndërsa do të fillojë të zbatohet pas sjelljes së tij nga ana e këshillave të të gjitha komunave themeluese.

Këshilli i komunës së Tearcës
Kryetar
Fexhri Selmani d.v.

Vrz osnova na ~l en 50 stav 1 to~ka 3 od zakonot za l okal na samouprava ("Sl u` ben vesni k na R.M.", br.05/2002) i ~l en 34 od Statutot na op{ ti na Tearce ("Sl u` ben gl asni k na op{ ti na Tearce", br.03/2007 i 09/2011), donesuvam:

RE [E N I E

za objavuvawe na Odl uka za именување на членови на Управниот одбор на Заедничкото јавно претпријатие „Русино/Полог“.

1.Se prog l asuva na Odl uka за именување на членови на Управниот одбор на Заедничкото јавно претпријатие „Русино/Полог“, br.13-1572/1 { to ja donese Sovetot na op{ ti na Tearce na sostanokot odr` an na den 09.12.2020.

2.Odl ukata da se objavi vo "Sl u` ben gl asni k na op{ ti na Tearce".

br.08-1572/2
09.12.2020
Tearce

Op{ ti na Tearce
Gradona~al ni k
I sen Asani s.r.

Në bazë të nenit 50 paragrafi 1 pika 3 të Ligjit për vetadministrim lokal ("Gazeta zyrtare e R.M.", nr.05/2002) dhe nenit 34 të Statutit të komunës së Tearcës ("Fletorja zyrtare e komunës së Tearcës", nr.03/2007 dhe 09/2011), marr:

AKTVENDIM

për shpalljen e Vendimit për emërimin e anëtarëve të Këshillit drejtues të Ndërmarrjes së përbashkët publike "Rusino/Pollog".

Shpallet Vendimi për emërimin e anëtarëve të Këshillit drejtues të Ndërmarrjes së përbashkët publike "Rusino/Pollog", nr.13-1572/1 që e solli Këshilli i komunës së Tearcës në seancën e mbajtur me datë 09.12.2020.

2.Vendimi të shpallet në "Fletoren zyrtare të komunës së Tearcës".

nr.08-1572/2
09.12.2020
Tearcë

Komuna e Tearcës
Kryetar
I sen Asani d.v.

Врз основа на член 17 од Законот за јавните претпријатија (“Службен Весник на РМ”, бр. 8/96; 6/02; 40/03; 49/06; 22/07; 83/09; 97/010; 6/012, 138/14, 25/15, 39/16 и 64/18) и членот 6 од Договорот за регулирање на меѓусебните права и обврски во однос на Заедничкото јавно претпријатие „Русино/Полог“, Советот на Општина Теарце на седницата одржана на ден 09.12.2020 година, донесе:

ОДЛУКА

за именување на членови на одборот за вршење на контрола на материјално-финансиско работење на заедничкото јавно претпријатие “Русино/Полог”.

Член 1

Со оваа одлука Советите на општините Тетово, Гостивар, Врапчиште, Брвеница, Боговиње, Теарце, Желино, Јегуновце и Маврово и Ростуше ги именуваат следните лица за членови на Одборот за вршење на контрола на материјално-финансиско работење на Заедничкото јавно претпријатие „Русино/Полог“:

1. Ангелко Јанковски, по предлог на Советот на општина Гостивар.
2. Ванчо Кироски, по предлог на Советот на општина Тетово.
3. Зулгани Абдулаху, по предлог на Советот на општина Тетово.
4. Џејлане Илјази, по предлог на Советот на општина Боговиње.
5. Виктор Стојановски, по предлог на Советот на Полошки плански регион.

Член 2

Советот на општина Теарце го именува лицето Виктор Стојановски за Претседател на Одборот за вршење на контрола на материјално-финансиско работење на Заедничкото јавно претпријатие „Русино/Полог“.

Член 3

Советот на општина Теарце, ги именува погоренаведените лица, за членови на

Нè базè të nenit 17 nga Ligji për ndërmarrjet publike (“Gazeta zyrtare e RM”, nr. 8/96; 6/02; 40/03; 49/06; 22/07; 83/09; 97/010; 6/012, 138/14, 25/15, 39/16 dhe 64/18) dhe nenit 6 nga Kontrata për rregullimin e të drejtave dhe detyrimeve të ndërsjella në raport me Ndërmarrjen e përbashkët publike “Rusino/Pollog”, Këshilli i komunës së Tearcës në mbledhjen e mbajtur më 09.12.2020, e solli këtë:

VENDIM

për emërimin e anëtarëve të Këshillit për kryerje të kontrollit mbi punën materialo-financiare të ndërmarrjes së përbashkët publike “Rusino/Pollog”.

Neni 1

Me këtë vendim Këshillat e komunave Tetovë, Gostivar, Vrapçisht, Bërvenicë, Bogovinë, Tearcë, Zhelinë, Jegunovcë dhe Mavrovë dhe Rostushë i emërojnë personat në vijim për anëtarë të Këshillit për kryerje të kontrollit mbi punën materialo-financiare të Ndërmarrjes së përbashkët publike “Rusino/Pollog”:

1. Angellko Jankovski, me propozim të Këshillit të komunës së Gostivarit
2. Vanço Kiroski, me propozim të Këshillit të komunës së Tetovës
3. Zulgani Abdullahu, me propozim të Këshillit të komunës së Tetovës
4. Xhejlane Iljazi, me propozim të Këshillit të komunës së Bogovinës
5. Viktor Stojanovski, me propozim të Këshillit të rajonit planor të pollogut

Neni 2

Këshilli i komunës së Tearcës e emëron personin Viktor Stojanovski për Kryetar të Këshillit për kryerje të kontrollit mbi punën materialo-financiare të Ndërmarrjes së përbashkët publike “Rusino/Pollog”.

Neni 3

Këshilli i komunës së Tearcës i emëron personat e lartpërmendur si anëtarë të

Одборот за вршење на контрола на материјално-финансиско работење на Заедничкото јавно претпријатие „Русино/Полог“ по утврдување дека истите ги исполнуваат условите предвидени со членот 26 став 2 од Законот за јавните претпријатија.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето и ќе се објави во “Службениот гласник на општина Tearce”, а ќе започне да се применува по нејзиното донесување од страна на советите на сите општини основачи.

бр.nr.08-1573/1
09.12.2020
Tearce

Советот на општина Tearce
Претседател
Фецри Селмани с.р.

Këshillit për kryerje të kontrollit mbi punën materialo-financiare të ndërmarrjes së përbashkët publike “Rusino/Pollog” pas verifikimit se të njëjtit i plotësojnë kushtet e parapara në nenin 26 paragrafi 2 nga Ligji për ndërmarrjet publike.

Neni 4

Ky vendim hyn në fuqi nga dita e sjelljes dhe do të publikohet në “Gazetën zyrtare të komunës së Tearcës”, ndërsa do të fillojë të zbatohet pas sjelljes së tij nga ana e këshillave të të gjitha komunave themeluese.

Këshilli i komunës së Tearcë
Kryetar
Fexhri Selmani d.v.

Vrz osnova na ~l en 50 stav 1 to~ka 3 od zakonot za l okal na samouprava ("Sl u` ben vesni k na R.M.", br.05/2002) i ~l en 34 od Statutot na op{ ti na Tearce ("Sl u` ben gl asni k na op{ ti na Tearce", br.03/2007 i 09/2011), donesuvam:

RE [ENI E

za objavuvawe na Odl uka za imenuвање на членови на одборот за вршење на контрола на материјално-финансиско работење на заедничкото јавно претпријатие "Русино/Полог".

1.Se progla suva na Odl uka za imenuвање на членови на одборот за вршење на контрола на материјално-финансиско работење на заедничкото јавно претпријатие "Русино/Полог", br.13-1573/1 { to ja donese Sovetot na op{ ti na Tearce na sostanokot odr` an na den 09.12.2020.

2.Odl ukata da se objavi vo "Sl u` ben gl asni k na op{ ti na Tearce".

br.08-1573/2
09.12.2020
Tearce

Në bazë të nenit 50 paragrafi 1 pika 3 të Ligjit për vetadministrim lokal ("Gazeta zyrtare e R.M.", nr.05/2002) dhe nenit 34 të Statutit të komunës së Tearcës ("Fletorja zyrtare e komunës së Tearcës", nr.03/2007 dhe 09/2011), marr:

AKTVENDIM

për shpalljen e Vendimit për emërimin e anëtarëve të Këshillit për kryerje të kontrollit mbi punën materialo-financiare të ndërmarrjes së përbashkët publike "Rusino/Pollog".

1.Shpallet Vendimi për emërimin e anëtarëve të Këshillit për kryerje të kontrollit mbi punën materialo-financiare të ndërmarrjes së përbashkët publike "Rusino/Pollog", nr.13-1573/1 që e solli Këshilli i komunës së Tearcës në seancën e mbajtur me datë 09.12.2020.

2.Vendimi të shpallet në "Fletoren zyrtare të komunës së Tearcës".

nr.08-1573/2
09.12.2020
Tearcë

Op{ ti na Tearce Komuna e Tearcës
Gradona-al ni k Kryetar
I sen Asani s.r. Isen Asani d.v.

Vrz osnova na ~I en 12 od Zakonot za javna ~i stota ("SI u`ben vesnik na R.M.", бp.111/08, 64/09, 88/10, 23/11, 53/11, 80/12, 163/13, 44/15, 147/15 и 31/16) i ~I en 36 od Statutot na op{tina Tearce ("SI u`ben glasnik na op{tina Tearce", br.03/07 i 09/11), Sovetot na op{tina Tearce na sednicata odr`ana na den 09.12.2020 god. donese:

OPERATI VEN PLAN

za zimsko odr`uvawe na lokal na patna mre`a i ulici vo naselenite mesta na podra-jeto na op{tina Tearce za 2020/2021 god.

Za uspe{no oddr`uvawe na ulicite i lokalnite pati{ta na podra-jeto na op{tina Tearce vo zimskite uslovi za za{tita od sle`ni lavini, nameti i luni, op{tina Tearce }e anga`ira kompanija so sodvetna mehanizacija i oprema za zimsko oddr`uvawe.

^istotewata na lokalnite pati{ta i ulici na podra-jeto na op{tina Tearce}e se vr{i vo slu-aj da ima pogol emi sne`ni nameti od 10 cm, i }e se frli industriiska sol koga ima gol omrazi ca.

^isteweto na mestata pred delovnite objekti i ulicite kade {tone mo`e da vize mehancija }e go vr{at samite grajani.

Op{tina Tearce }e rakovodi so izvr{uvawe na zadate i }e vr{i nadzor na kvalitetot na izvr{enite raboti okolu zimskoto odr`uvawe.

Firmata zadol`ena za zimsko odr`uvawe e dol`na ma{inite i profesionalnata ekipa da gi ima sekoga{ ispravni i spremni za brza intervencija.

Anga`irawe na mehancija za zimsko odr`uvawe na lokalnite pati{ta i ulici za zimska sezona 2020/2021 koi se vo nadle`nost na op{tina Tearce }e se vr{i od strana na kompanijata koja e zadol`ena za zimsko odr`uvawe na lokalnite pati{ta i ulici.

Në bazë të nenit 12 të Ligjit për pastërtinë publike ("Gazeta zyrtare e R.M.", nr.111/08, 64/09, 88/10, 23/11, 53/11, 80/12, 163/13, 44/15, 147/15 dhe 31/16) dhe nenit 36 të Statutit të komunës së Tearcës ("Fletorja zyrtare e komunës së Tearcës", nr.03/07 dhe 09/11), Këshilli i komunës së Tearcës në mbledhjen e mbajtur me datë 09.12.2020 solli:

PLAN OPERATIV

për mirëmbajtjen dimërore të rrugëve lokale dhe rrugicave në vendbanimet e territorit të komunës së Tearcës për vitin 2020/2021.

Për mirëmbajtje të rregullt të rrugëve lokale dhe rrugicave në territorin e komunës së Tearcës në kushte dimërore për mbrojtje nga rrëshqitjet e borës dhe grumbullimet e borës, komuna e Tearcës do të angazhoj kompani me mekanizëm dhe paisje adekuate për mirëmbajtje dimërore.

Pastrimi i rrugëve lokale dhe rrugicave në territorin e komunës së Tearcës do të kryhet në raste kur do të ketë borë me trashësi mbi 10 cm dhe do të hudhet kryp industriale nëse ka ngricë.

Pastrimin e vendeve para objekteve afariste dhe rrugicave ku nuk do të mund të hyjnë makinat, do ta kryejnë vet qytetarët.

Komuna e Tearcës do të udhëheq me kryerjen e detyrave dhe do të kryej mbykqyrjen e kualitetit të punëve të kryera rreth mirëmbajtjes dimërore.

Ndërmarrja që do të mirëmbajë rrugët gjatë kohës së dimrit është e obliguar që makinat dhe ekipin profesional t'i ketë çdoherë në gjendje të rregullt dhe e gatshme për intervenim të shpejt.

Angazhimi i makinerisë për mirëmbajtje dimërore të rrugëve lokale për sezonin 2020/2021 të cilat janë në kompetencë të komunës do të kryhet nga ndërmarrja e cila është përgjegjëse për mirëmbajtje e rrugëve lokale dhe rrugicave.

Odr`uvaweto na lokalni te pati { ta i ul i ci } e se vr { i vo ramni ~arski te sel a: Nepro { teno, Le { ok, Sl ati na, Tearce, Pr { ovce, Gl o | i, Dobro { te, Odri i Nera { te a vo ri dsko-pl ani nski ot predel } e se odr`uvaat sledni te lokalni pati { ta: Lokalni ot pat od s.Le { ok do s.Varvara; Lokalni ot pat od s.Le { ok do s.Brezno; Lokalni ot pat od s.Gl o | i do s.Jel o { ni k i Lokalni ot pat od s.Odri do s.Prce.

Anga`i rawe specijalna ma { ina-vozilo za ~istewe na sneg opremeno so sne`en plug i tovarna sol arka za f r lawe na i ndustri ska sol i ri zla. I ndustri ska sol mora da odgovara na propi { anite standardi i istata treba da bi de granul i ran ri zla od 2-4 mm.

Baraweto do kompanijata koja } e se anga`ira za zimsko odr`uvawe na lokalni te pati { ta i ul i ci se podnesuva od op { ti na na eden od sl edni te na~i ni :

-pi smena forma vo adresa na kompanija;
-el ektronska adresata na kompanijata.
Op { ti na } e proveruva i i spl a } a samo potro { ena kol i ~i na sol , odnosno ri zla, a kompanijata e dol`en i stata da ja i ma vo dovolni kol i ~i ni na svojot plac, najmal ce pet dena pred otpo~nuvawe na zimskata sezona.
] e se proveruvaat i i spl a } aat samo efekti vni te rabotni ~asovi, a profesionalni te lica na kompanijata mora da izleze na teren i otpo~ne so rabota vo maksimal en rok od 1 ~as po baraweto od strana na op { ti nata.
Napraveni te tro { oci za zimsko odr`uvawe na lokalni te pati { ta i ul i ci } e gi i spl ati op { ti na Tearce vrz osnova na skl u~en dogovor.
Za sproveduvawe na Operati vni ot pl an op { ti na Tearce } e odvoji sredstvata od Di rekci ja za dr`avni pati { ta.
Gradona~al ni kot na op { ti na se ovl astuva da donese pri ori tetna l i sta za odr`uvawe na ul i ci te na lokalni te

Mirëmbajtja do të kryehet në rrugët lokale dhe rrugicat në fshtrat: Neproshten, Leshkë, Sllatinë, Tearcë, Përshefc, Gllogjë, Dobrosht, Odër dhe Nerasht, ndërsa në viset malore do të mirëmbahen rrugët lokale vijuese: rruga lokale nga f.Leshkë deri në f.Varvarë; rruga lokale nga f.Leshkë deri në f.Breznë; rruga lokale nga f.Gllogjë deri në f.Jeloshnik dhe rruga lokale nga f.Odër deri në f.Përc.

Angazhimi i makinerisë speciale-automjet për pastrim të borës të pajisur me çarës bore dhe kazanit për kripë, për hedhje të kripës industriale dhe rrërrës.
Kripa industriale patjetër të përputhet me standardet e parashikuara dhe e njëjta duhet të jetë e imët prej 2-4 mm.

Kërkesa deri të ndërmarrja e cila do të angazhohet për mirëmbajtjen dimërore të rrugëve lokale dhe rrugicave dorëzohet nga komuna në njëren nga mënyrat e mëposhtme:

-formë të shkruar në adresë të kompanisë;
-adresës elektronike të kompanisë.
Komuna do të vërtetoj dhe paguaj vetëm sasinë e kripër së harxhuar, gjegjësisht rrërrës, ndërsa ndërmarrja obligohet të njëjtën ta ketë në sasi të mfaftueshme në depon e saj, më së paku pesë ditë para fillimit të sezonit dimëror.
Do të vërtetohen dhe paguhen vetëm orët efektive të punës, ndërsa personat profesional të kompanisë patjetër të dalin në terren dhe të filloj me punë në afat maksimal prej 1 ore pas kërkesës së komunës.

Harxhimet e bëra për mirëmbajtjen dimërore të rrugëve lokale dhe rrugicave do t'i paguaj komuna e Tearcës në bazë të kontratës së lidhur.

Për zbatimin e Planit operativ, komuna e Tearcës do të ndajë mjete të lëshuara nga Drejtoria për rrugë shtetërore.

Kryetari i komunës autorizohet të sjell listë prioritare për mirëmbajtjen dimërore të rrugëve lokale dhe rrugicave në komunën e

pati { ta vo op { ti na Tearce i da odreduva ovl asteno l i ce koja treba da ja kontrol i ra raboti te na kompani jata koja } e ja zema javnata nabavka.

Ovoj Operati ven pl an stapuva vo si l a osmi ot den od denot na objavuvawe na "Sl u ` ben gl asni k na op { ti na Tearce".

br.13-1574/1
09.12.2020
Tearce

Tearcës si dhe të caktoj person përgjegjës që do të mbikqyr punët e ndërmarrjes që do të fitoj furnizimin publik.

Ky Plan operativ hyn në fuqi ditën e tetë nga dita e shpalljes në "Fletoren zyrtare të komunës së Tearcës".

nr.13-1574/1
09.12.2020
Tearcë

Sovetot na op { ti na Tearce
Pretsedatel
Fexri Sel mani c.p.

Këshilli i komunës e Tearcës
Kryetar
Fexhri Selmani d.v.

Vrz osnova na ~l en 36 stav 1 to~ka 15 od Zakonot za Lokal na samouprava ("Slu`ben vesnik na R.M.", br.05/2002), Sovetot na op{ti na Tearce na sedni cata odr`ana na 09.12.2020 god. donese:

Në bazë të nenit 36 paragrafi 1 pika 15 të Ligjit për vetëqeverisje lokale ("Gazeta zyrtare e R.M.", nr. 05/2002), Këshilli i komunës së Tearcës në seancën e mbajtur më 09.12.2020, solli:

ZAKLU^OK

za progl asuvawe na Програма за zimsko odr`uvawe na Lokal na patna mre`a i ul i ci vo nasel eni te mesta na podra-jeto na op{ti na Tearce za 2020/2021 god.

1.Se progl asuva Програма за zimsko odr`uvawe na Lokal na patna mre`a i ul i ci vo nasel eni te mesta na podra-jeto na op{ti na Tearce za 2020/2021 god.

2.Ovoj Zakl u-ok vl eguva vo si l a osmi ot den od denot na objavuvawe vo "Slu`ben gl asnik na op{ti na Tearce".

br.13-1574/2
09.12.2020
Tearce

PËRFUNDIM

për shpalljen e Programës për mirëmbajtjen dimërore të rrugëve lokale dhe rrugicave në vendbanimet e territorit të komunës së Tearcës për vitin 2020/2021.

1.Miratohet Programa për mirëmbajtjen dimërore të rrugëve lokale dhe rrugicave në vendbanimet e territorit të komunës së Tearcës për vitin 2020/2021.

2.Ky Përfundim hyn në fuqi ditën e tetë nga dita e shpalljes në "Fletoren zyrtare të komunës së Tearcës".

nr.13-1574/2
09.12.2020
Tearcë

Sovetot na op{ti na Tearce
Pretsedatel
Fexri Selmani s.r.

Këshilli i komunës së Tearcës
Kryetar
Fexhri Selmani d.v.

Vrz osnova na ~l en 50 stav 1 to~ka 3 od zakonot za l okal na samouprava ("Sl u` ben vesni k na R.M.", br.05/2002) i ~l en 34 od Statutot na op{ ti na Tearce ("Sl u` ben gl asni k na op{ ti na Tearce", br.03/2007 i 09/2011), donesuvam:

Në bazë të nenit 50 paragrafi 1 pika 3 të Ligjit për vetadministrim lokal ("Gazeta zyrtare e R.M.", nr.05/2002) dhe nenit 34 të Statutit të komunës së Tearcës ("Fletorja zyrtare e komunës së Tearcës", nr.03/2007 dhe 09/2011), marr:

RE [ENI E

za objavuvawe na Operativen Pl an za zimsko odr` uvawe na l okal na patna mre` a i ul ici vo naseleni te mesta na podra-jeto na op{ ti na Tearce za 2020/2021 god.

1.Se progl asuva Operativen Pl an za zimsko odr` uvawe na l okal na patna mre` a i ul ici vo naseleni te mesta na podra-jeto na op{ ti na Tearce za 2020/2021 godi na, бп.13-1574/1, { to ja donese Sovetot na op{ ti na Tearce na sostanokot odr` an na den 09.12.2020.

2.Operativen Pl an da se objavi vo "Sl u` ben gl asni k na op{ ti na Tearce".

br.08-1574/3
09.12.2020
Tearce

Op{ ti na Tearce
Gradona~al ni k
I sen Asani s.r.

AKTVENDIM

për shpalljen e Planit Operativ për mirëmbajtjen dimërore të rrugëve lokale dhe rrugicave në vendbanimet e territorit të komunës së Tearcës për vitin 2020/2021.

1.Shpallet Plani Operativ për mirëmbajtjen dimërore të rrugëve lokale dhe rrugicave në vendbanimet e territorit të komunës së Tearcës për vitin 2020/2021, nr.13-1574/1 që e solli Këshilli i komunës së Tearcës në seancën e mbajtur me datë 09.12.2020.

2.Plani operativ të shpallet në "Fletoren zyrtare të komunës së Tearcës".

nr.08-1574/3
09.12.2020
Tearcë

Komuna e Tearcës
Kryetar
I sen Asani d.v.

Vrz osnova na ~I en 46 od Zakonot za l okal nata samouprava ("SI u` ben vesnik na R.M", br.05/2002) i ~I enovi te 2 i 25 od Statutot na op{ ti na Tearce ("SI u` ben gl asnik na op{ ti na Tearce", br.03/2007 i 09/2011), Sovetot na op{ ti na Tearce na sednicata odr` ana na den 09.12.2020 god. donese:

ODLUKA

за разрешување и именување на член на Советот за определување на советници овластени за склучување на бракови.

Член 1

Од член на Советот за определување на советници овластени за склучување на бракови се разрешуваат:
-Фатмире Исаки.
-Мирсад Османи.

Член 2

За член на Советот за определување на советници овластени за склучување на бракови се именуваат:
-Илзана Велии.
-Гзим Аземи.

Член 3

Оваа Одлука влеува во сила наредниот ден од денот на објавување во „Службен гласник на општина Tearce“.

br.nr.13-1575/1
09.12.2020
Tearce/Tearcë

Sovetot na Op{ ti na Tearce
Pretsedatel
Fexri Selmani s.r.

Në bazë të nenit 46 të Ligjit për vetëqeverisje lokale ("Gazeta zyrtare e R.M.", nr.05/2002) dhe neneve 2 dhe 25 të Statutit të komunës së Tearcës ("Fletorja zyrtare e komunës së Tearcës" nr. 03/2007 dhe 09/2011), Këshilli i komunës së Tearcës në seancën e mbajtur më 09.12.2020 solli:

VENDIM

për shkarkim dhe emërim të anëtarit të Këshillit për caktimin e këshilltarëve të autorizuar për lidhjen e martesave.

Neni 1

Nga anëtarë të Këshillit për caktimin e këshilltarëve të autorizuar për lidhjen e martesave, shkarkohen:
-Fatmire Isaki.
-Mirsad Osmani.

Neni 2

Për anëtarë të Këshillit për caktimin e këshilltarëve të autorizuar për lidhjen e martesave, emërohen:
-Yllzana Velii.
-Gëzim Azemi.

Neni 3

Ky Vendim hyn në fuqi ditën e nesërme nga dita e shpalljes në "Fletoren zyrtare të komunës së Tearcës".

Këshilli i komunës së Tearcës
Kryetar
Fexhri Selmani d.v.

Vrz osnova na ~l en 50 stav 1 to~ka 3 od zakonot za l okal na samouprava ("SI u` ben vesni k na R.M.", br.05/2002) i ~l en 34 od Statutot na op{ ti na Tearce ("SI u` ben gl asni k na op{ ti na Tearce", br.03/2007 i 09/2011), donesuvam:

Në bazë të nenit 50 paragrafi 1 pika 3 të Ligjit për vetadministrim lokal ("Gazeta zyrtare e R.M.", nr.05/2002) dhe nenit 34 të Statutit të komunës së Tearcës ("Fletorja zyrtare e komunës së Tearcës", nr.03/2007 dhe 09/2011), marr:

RE [ENI E

za objavuvawe na Odl uka za разрешување и именување на член на Советот за определување на советници овластени за склучување на бракови.

1.Se prog l asuva Odl uka za разрешување и именување на член на Советот за определување на советници овластени за склучување на бракови, бр.13-1575/1, { to ja donese Sovetot na op{ ti na Tearce na sostanokot odr` an na den 09.12.2020.

2.Odl uka da se objavi vo "SI u` ben gl asni k na op{ ti na Tearce".

br.nr.08-1575/2
09.12.2020
Tearce/Tearcë

Op{ ti na Tearce
Gradona~al i ni k
I sen Asani s.r.

AKTVENDIM

për shpalljen e Vendimit për shkarkim dhe emërim të anëtarit të Këshillit për caktimin e këshilltarëve të autorizuar për lidhjen e martesave.

1.Shpallet Vendimi për shkarkim dhe emërim të anëtarit të Këshillit për caktimin e këshilltarëve të autorizuar për lidhjen e martesave, nr.13-1575/1 që e solli Këshilli i komunës së Tearcës në seancën e mbajtur me datë 09.12.2020.

2.Vendimi të shpallet në "Fletoren zyrtare të komunës së Tearcës".

Komuna e Tearcës
Kryetar
Isen Asani d.v.

Vrz osnova na ~I en 46 od Zakonot za l okal nata samouprava ("SI u` ben vesnik na R.M", br.05/2002) i ~I enovi te 2 i 25 od Statutot na op{ ti na Tearce ("SI u` ben gl asnik na op{ ti na Tearce", br.03/2007 i 09/2011), Sovetot na op{ ti na Tearce na sednicata odr` ana na den 09.12.2020 god. donese:

ODLUKA

за разрешување и именување на член на Комисијата за мандатни прашања, избори и именувања.

Член 1

Од член на Комисијата за мандатни прашања, избори и именувања се разрешува:
-Фатмире Исаки.

Член 2

За член на Комисијата за мандатни прашања, избори и именувања се именува:
-Илзана Велии.

Член 3

Оваа Одлука влеува во сила наредниот ден од денот на објавување во „Службен гласник на општина Tearce“.

br.nr.13-1576/1
09.12.2020
Tearce/Tearcë

Sovetot na op{ ti na Tearce
Pretsedatel
Fexri Sel mani s.r.

Në bazë të nenit 46 të Ligjit për vetëqeverisje lokale ("Gazeta zyrtare e R.M.", nr.05/2002) dhe neneve 2 dhe 25 të Statutit të komunës së Tearcës ("Fletorja zyrtare e komunës së Tearcës" nr. 03/2007 dhe 09/2011), Këshilli i komunës së Tearcës në seancën e mbajtur më 09.12.2020 solli:

VENDIM

për shkarkim dhe emërim të anëtarit të Komisionit për çështje mandatare, zgjedhje dhe emërim.

Neni 1

Nga anëtarë të Komisionit për çështje mandatare, zgjedhje dhe emërim, shkarkohet:
-Fatmire Isaki.

Neni 2

Për anëtarë të Komisionit për çështje mandatare, zgjedhje dhe emërim, emërohet:
-Yllzana Velii.

Neni 3

Ky Vendim hyn në fuqi ditën e nesërme nga dita e shpalljes në "Fletoren zyrtare të komunës së Tearcës".

Këshilli i komunës së Tearcës
Kryetar
Fexhri Selmani d.v.

Vrz osnova na ~l en 50 stav 1 to~ka 3 od zakonot za l okal na samouprava ("Sl u` ben vesni k na R.M.", br.05/2002) i ~l en 34 od Statutot na op{ ti na Tearce ("Sl u` ben gl asni k na op{ ti na Tearce", br.03/2007 i 09/2011), donesuvam:

Në bazë të nenit 50 paragrafi 1 pika 3 të Ligjit për vetadministrim lokal ("Gazeta zyrtare e R.M.", nr.05/2002) dhe nenit 34 të Statutit të komunës së Tearcës ("Fletorja zyrtare e komunës së Tearcës", nr.03/2007 dhe 09/2011), marr:

RE [ENI E

za objavuvawe na Odl uka za razreshuvaње и именување на член на Комисијата за мандатни прашања, избори и именувања.

1.Se progla suva Odl uka za razreshuvaње и именување на член на Комисијата за мандатни прашања, избори и именувања, бр.13-1576/1, { to ja donese Sovetot na op{ ti na Tearce na sostanokot odr` an na den 09.12.2020.

2.Odl uka da se objavi vo "Sl u` ben gl asni k na op{ ti na Tearce".

br.nr.08-1576/2
09.12.2020
Tearce/Tearcë

Op{ ti na Tearce
Gradona~al i ni k
I sen Asani s.r.

AKTVENDIM

për shpalljen e Vendimit për shkarkim dhe emërim të anëtarit të Komisionit për çështje mandatare, zgjedhje dhe emërimе.

1.Shpallet Vendimi për shkarkim dhe emërim të anëtarit të Komisionit për çështje mandatare, zgjedhje dhe emërimе, nr.13-1576/1, që e solli Këshilli i komunës së Tearcës në seancën e mbajtur me datë 09.12.2020.

2.Vendimi të shpallet në "Fletoren zyrtare të komunës së Tearcës".

Komuna e Tearcës
Kryetar
Isen Asani d.v.

Vrz osnova na ~I en 46 od Zakonot za l okal nata samouprava ("SI u` ben vesnik na R.M", br.05/2002) i ~I enovi te 2 i 25 od Statutot na op{ ti na Tearce ("SI u` ben gl asnik na op{ ti na Tearce", br.03/2007 i 09/2011), Sovetot na op{ ti na Tearce na sednicata odr` ana na den 09.12.2020 god. donese:

ODLUKA

за разрешување и именување на член на Statutarna-pravnata komi si ja.

Член 1

Од член на Statutarna-pravnata komi si ja, се разрешува:
-Мирсад Османи.

Член 2

За член на Statutarna-pravnata komi si ja се именува:
-Гзим Аземи.

Член 3

Оваа Одлука влеува во сила наредниот ден од денот на објавување во „Службен гласник на општина Tearce“.

br.nr.13-1577/1
09.12.2020
Tearce/Tearcë

Sovetot na Op{ ti na Tearce
Pretsedatel
Fexri Sel mani s.r.

Në bazë të nenit 46 të Ligjit për vetëqeverisje lokale ("Gazeta zyrtare e R.M.", nr.05/2002) dhe neneve 2 dhe 25 të Statutit të komunës së Tearcës ("Fletorja zyrtare e komunës së Tearcës" nr. 03/2007 dhe 09/2011), Këshilli i komunës së Tearcës në seancën e mbajtur më 09.12.2020 solli:

VENDIM

për shkarkim dhe emërim të anëtarit të Komisionit statutar-juridik.

Neni 1

Nga anëtarë të Komisionit statutar-juridik, shkarkohet:
-Mirsad Osmani.

Neni 2

Për anëtarë të Komisionit statutar-juridik, emërohet:
-Gëzim Azemi.

Neni 3

Ky Vendim hyn në fuqi ditën e nesërme nga dita e shpalljes në "Fletoren zyrtare të komunës së Tearcës".

Këshilli i komunës së Tearcës
Kryetar
Fexhri Selmani d.v.

Vrz osnova na ~l en 50 stav 1 to~ka 3 od zakonot za l okal na samouprava ("Sl u` ben vesni k na R.M.", br.05/2002) i ~l en 34 od Statutot na op{ ti na Tearce ("Sl u` ben gl asni k na op{ ti na Tearce", br.03/2007 i 09/2011), donesuvam:

Në bazë të nenit 50 paragrafi 1 pika 3 të Ligjit për vetadministrim lokal ("Gazeta zyrtare e R.M.", nr.05/2002) dhe nenit 34 të Statutit të komunës së Tearcës ("Fletorja zyrtare e komunës së Tearcës", nr.03/2007 dhe 09/2011), marr:

RE [ENI E

za objavuvawe na Odl uka za разрешување и именување на член на Statutarna-pravnata komi si ja.

AKTVENDIM

për shpalljen e Vendimit për shkarkim dhe emërim të anëtarit të Komisionit statutar-juridik.

1.Se progl asuva Odl uka za разрешување и именување на член на Statutarna-pravnata komi si ja, бр.13-1577/1, { to ja donese Sovetot na op{ ti na Tearce na sostanokot odr` an na den 09.12.2020.

1.Shpallet Vendimi për shkarkim dhe emërim të anëtarit të Komisionit statutar-juridik, nr.13-1577/1 që e solli Këshilli i komunës së Tearcës në seancën e mbajtur me datë 09.12.2020.

2.Odl uka da se objavi vo "Sl u` ben gl asni k na op{ ti na Tearce".

2.Vendimi të shpallet në "Fletoren zyrtare të komunës së Tearcës".

br.nr.08-1577/2
09.12.2020
Tearce/Tearcë

Op{ ti na Tearce Komuna e Tearcës
Gradona~al i ni k Kryetar
I sen Asani s.r. I sen Asani d.v.

Vrz osnova na ~I en 46 od Zakonot za l okal nata samouprava ("Sl u` ben vesnik na R.M", br.05/2002) i ~I enovi te 2 i 25 od Statutot na op{ ti na Tearce ("Sl u` ben gl asnik na op{ ti na Tearce", br.03/2007 i 09/2011), Sovetot na op{ ti na Tearce na sednicata odr` ana na den 09.12.2020 god. donese:

O D L U K A

за разрешување и именување на претседател на Комисијата за образование.

Член 1

Од членпретседател на Комисијата за образование, се разрешува:
-Фатмире Исаки.

Член 2

За претседател на Комисија за образование, се именува:
-Илзана Велии.

Член 3

Оваа Одлука влеува во сила наредниот ден од денот на објавување во „Службен гласник на општина Tearce“.

br.nr.13-1578/1
09.12.2020
Tearce/Tearcë

Sovetot na Op{ ti na Tearce
Pretsedatel
Fexri Sel mani s.r.

Në bazë të nenit 46 të Ligjit për vetëqeverisje lokale ("Gazeta zyrtare e R.M.", nr.05/2002) dhe neneve 2 dhe 25 të Statutit të komunës së Tearcës ("Fletorja zyrtare e komunës së Tearcës" nr. 03/2007 dhe 09/2011), Këshilli i komunës së Tearcës në seancën e mbajtur më 09.12.2020 solli:

V E N D I M

për shkarkim dhe emërim të kryetarit të Komisionit për arsim.

Neni 1

Nga kryetare e Komisionit për arsim, shkarkohet:
-Fatmire Isaki.

Neni 2

Për kryetare të Komisionit për arsim, emërohet:
-Yllzana Velii.

Neni 3

Ky Vendim hyn në fuqi ditën e nesërme nga dita e shpalljes në "Fletoren zyrtare të komunës së Tearcës".

Këshilli i komunës së Tearcës
Kryetar
Fexhri Selmani d.v.

Vrz osnova na ~l en 50 stav 1 to~ka 3 od zakonot za l okal na samouprava ("Sl u` ben vesni k na R.M.", br.05/2002) i ~l en 34 od Statutot na op{ ti na Tearce ("Sl u` ben gl asni k na op{ ti na Tearce", br.03/2007 i 09/2011), donesuvam:

Në bazë të nenit 50 paragrafi 1 pika 3 të Ligjit për vetadministrim lokal ("Gazeta zyrtare e R.M.", nr.05/2002) dhe nenit 34 të Statutit të komunës së Tearcës ("Fletorja zyrtare e komunës së Tearcës", nr.03/2007 dhe 09/2011), marr:

RE [ENI E

za objavuvawe na Odl uka za razreshuvawe i imenuvawe na pretседател na Комисијата за образование.

1.Se progл asuva Odl uka za razreshuvawe i imenuvawe na pretседател na Комисијата за образование, бр.13-1578/1, { to ja donese Sovetot na op{ ti na Tearce na sostanokot odr` an na den 09.12.2020.

2.Odl uka da se objavi vo "Sl u` ben gl asni k na op{ ti na Tearce".

br.nr.08-1578/2
09.12.2020
Tearce/Tearcë

Op{ ti na Tearce
Gradona~al i ni k
I sen Asani s.r.

AKTVENDIM

për shpalljen e Vendimit për shkarkim dhe emërim të kryetarit të Komisionit për arsim.

1.Shpallet Vendimi për shkarkim dhe emërim të kryetarit të Komisionit për arsim, nr.13-1578/1 që e solli Këshilli i komunës së Tearcës në seancën e mbajtur me datë 09.12.2020.

2.Vendimi të shpallet në "Fletoren zyrtare të komunës së Tearcës".

Komuna e Tearcës
Kryetar
Isen Asani d.v.

Vrz osnova na ~I en 46 od Zakonot za l okal nata samouprava ("Sl u` ben vesnik na R.M", br.05/2002) i ~I enovi te 2 i 25 od Statutot na op{ ti na Tearce ("Sl u` ben gl asnik na op{ ti na Tearce", br.03/2007 i 09/2011), Sovetot na op{ ti na Tearce na sednicata odr` ana na den 09.12.2020 god. donese:

O D L U K A

за разрешување и именување на член на Комисијата за еднакви можности на жените и мажите.

Член 1

Од член на Комисијата за еднакви можности на жените и мажите, се разрешуваат:
-Фатмире Исаки.
-Мирсад Османи.

Член 2

За претседател на Комисијата за еднакви можности на жените и мажите, се именуваат:
-Илзана Велии.
-Гзим Аземи.

Член 3

Оваа Одлука влеува во сила наредниот ден од денот на објавување во „Службен гласник на општина Tearce“.

br.nr.13-1579/1
09.12.2020
Tearce/Tearcë

Sovetot na Op{ ti na Tearce
Pretsdatel
Fexri Sel mani s.r.

Në bazë të nenit 46 të Ligjit për vetëqeverisje lokale ("Gazeta zyrtare e R.M.", nr.05/2002) dhe neneve 2 dhe 25 të Statutit të komunës së Tearcës ("Fletorja zyrtare e komunës së Tearcës" nr. 03/2007 dhe 09/2011), Këshilli i komunës së Tearcës në seancën e mbajtur më 09.12.2020 solli:

V E N D I M

për shkarkim dhe emërim të anëtarit të Komisionit për mundësi të njëjta mes femrave dhe meshkujve.

Neni 1

Nga anëtarë të Komisionit për mundësi të njëjta mes femrave dhe meshkujve, shkarkohen:
-Fatmire Isaki.
-Mirsad Osmani.

Neni 2

Për anëtarë të Komisionit për mundësi të njëjta mes femrave dhe meshkujve, emërohen:
-Yllzana Velii.
-Gëzim Azemi.

Neni 3

Ky Vendim hyn në fuqi ditën e nesërme nga dita e shpalljes në "Fletoren zyrtare të komunës së Tearcës".

Këshilli i komunës së Tearcës
Kryetar
Fexhri Selmani d.v.

Vrz osnova na ~l en 50 stav 1 to~ka 3 od zakonot za l okal na samouprava ("Sl u` ben vesni k na R.M.", br.05/2002) i ~l en 34 od Statutot na op{ ti na Tearce ("Sl u` ben gl asni k na op{ ti na Tearce", br.03/2007 i 09/2011), donesuvam:

Në bazë të nenit 50 paragrafi 1 pika 3 të Ligjit për vetadministrim lokal ("Gazeta zyrtare e R.M.", nr.05/2002) dhe nenit 34 të Statutit të komunës së Tearcës ("Fletorja zyrtare e komunës së Tearcës", nr.03/2007 dhe 09/2011), marr:

RE [ENI E

za objavuvawe na Odl uka za razreshuvawe i imenuvawe na clen na Komisiјata za ednakvi можности na жените и мажите.

1.Se progл asuva Odl uka za razreshuvawe i imenuvawe na clen na Komisiјata za ednakvi можности na жените и мажите, бр.13-1579/1, { to ja donese Sovetot na op{ ti na Tearce na sostanokot odr` an na den 09.12.2020.

2.Odl uka da se objavi vo "Sl u` ben gl asni k na op{ ti na Tearce".

AKTVENDIM

për shpalljen e Vendimit për shkarkim dhe emërim të anëtarit të Komisionit për mundësi të njëjta mes femrave dhe meshkujve.

1.Shpallet Vendimi për shkarkim dhe emërim anëtarit të Komisionit për mundësi të njëjta mes femrave dhe meshkujve, nr.13-1579/1 që e solli Këshilli i komunës së Tearcës në seancën e mbajtur me datë 09.12.2020.

2.Vendimi të shpallet në "Fletoren zyrtare të komunës së Tearcës".

br.nr.08-1579/2
09.12.2020
Tearce/Tearcë

Op{ ti na Tearce Komuna e Tearcës
Gradona~al i ni k Kryetar
I sen Asani s.r. I sen Asani d.v.

Vrz osnova na ~I en 46 od Zakonot za l okal nata samouprava ("Sl u` ben vesni k na R.M", br.05/2002) i ~I enovi te 2 i 25 od Statutot na op{ ti na Tearce ("Sl u` ben gl asni k na op{ ti na Tearce", br.03/2007 i 09/2011), Sovetot na op{ ti na Tearce na sednicata odr` ana na den 09.12.2020 god. donese:

ODLUKA

за разрешување и именување на член на Komisi jata za komunal ni raboti i soobra}aj.

Член 1

Од член на Komisi jata za komunal ni raboti i soobra}aj, се разрешува:
-Мирсад Османи.

Член 2

За член на Komisi jata za komunal ni raboti i soobra}aj, се именува:
-Гзим Аземи.

Член 3

Оваа Одлука влеува во сила наредниот ден од денот на објавување во „Службен гласник на општина Tearce“.

br.nr.13-1580/1
09.12.2020
Tearce/Tearcë

Sovetot na Op{ ti na Tearce
Pretsedatel
Fexri Sel mani s.r.

Në bazë të nenit 46 të Ligjit për vetëqeverisje lokale ("Gazeta zyrtare e R.M.", nr.05/2002) dhe neneve 2 dhe 25 të Statutit të komunës së Tearcës ("Fletorja zyrtare e komunës së Tearcës" nr. 03/2007 dhe 09/2011), Këshilli i komunës së Tearcës në seancën e mbajtur më 09.12.2020 solli:

VENDIM

për shkarkim dhe emërim të anëtarit të Komisionit për punë komunale dhe komunikacion.

Neni 1

Nga anëtarë të Komisionit për punë komunale dhe komunikacion, shkarkohet:
-Mirsad Osmani.

Neni 2

Për anëtarë të Komisionit për punë komunale dhe komunikacion, emërohet:
-Gëzim Azemi.

Neni 3

Ky Vendim hyn në fuqi ditën e nesërme nga dita e shpalljes në "Fletoren zyrtare të komunës së Tearcës".

Këshilli i komunës së Tearcës
Kryetar
Fexhri Selmani d.v.

Vrz osnova na ~l en 50 stav 1 to~ka 3 od zakonot za l okal na samouprava ("Sl u` ben vesni k na R.M.", br.05/2002) i ~l en 34 od Statutot na op{ ti na Tearce ("Sl u` ben gl asni k na op{ ti na Tearce", br.03/2007 i 09/2011), donesuvam:

Në bazë të nenit 50 paragrafi 1 pika 3 të Ligjit për vetadministrim lokal ("Gazeta zyrtare e R.M.", nr.05/2002) dhe nenit 34 të Statutit të komunës së Tearcës ("Fletorja zyrtare e komunës së Tearcës", nr.03/2007 dhe 09/2011), marr:

RE [ENI E

za objavuvawe na Odl uka za разрешување и именување на член на Komi sijata za komunal ni raboti i soobra}aj.

1.Se progla suva Odl uka za разрешување и именување на член на Komi sijata za komunal ni raboti i soobra}aj, бп.13-1580/1, { to ja donese Sovetot na op{ ti na Tearce na sostanokot odr` an na den 09.12.2020.

2.Odl uka da se objavi vo "Sl u` ben gl asni k na op{ ti na Tearce".

br.nr.08-1580/2
09.12.2020
Tearce/Tearcë

Op{ ti na Tearce
Gradona~al i ni k
I sen Asani s.r.

AKTVENDIM

për shpalljen e Vendimit për shkarkim dhe emërim të anëtarit të Komisionit për punë komunale dhe komunikacion.

1.Shpallet Vendimi për shkarkim dhe emërim anëtarit të Komisionit për punë komunale dhe komunikacion, nr.13-1580/1 që e solli Këshilli i komunës së Tearcës në seancën e mbajtur me datë 09.12.2020.

2.Vendimi të shpallet në "Fletoren zyrtare të komunës së Tearcës".

Komuna e Tearcës
Kryetar
Isen Asani d.v.

Vrз основа na ~I en 46 od Zakonot za l okal nata samouprava ("Sl u` ben vesnik na R.M", br.05/2002) i ~I enovi te 2 i 25 od Statutot na op{ ti na Tearce ("Sl u` ben gl asnik na op{ ti na Tearce", br.03/2007 i 09/2011), Sovetot na op{ ti na Tearce na sednicata odr` ana na den 09.12.2020 god. donese:

ODLUKA

за разрешување и именување на член на Коми сијата за награди и при знани ја.

Член 1

Од член на Коми сијата за награди и при знани ја, се разрешува:
-Фатмире Исаки.

Член 2

За член на Коми сијата за награди и при знани ја, се именува:
-Илзана Велии.

Член 3

Оваа Одлука влеува во сила наредниот ден од денот на објавување во „Службен гласник на општина Tearce“.

br.nr.13-1581/1
09.12.2020
Tearce/Tearcë

Sovetot na Op{ ti na Tearce
Pretsedatel
Fexri Selmani s.r.

Në bazë të nenit 46 të Ligjit për vetëqeverisje lokale ("Gazeta zyrtare e R.M.", nr.05/2002) dhe neneve 2 dhe 25 të Statutit të komunës së Tearcës ("Fletorja zyrtare e komunës së Tearcës" nr. 03/2007 dhe 09/2011), Këshilli i komunës së Tearcës në seancën e mbajtur më 09.12.2020 solli:

VENDIM

për shkarkim dhe emërim të anëtarit të Komisionit për dhurata dhe mirënjohje.

Neni 1

Nga anëtarë të Komisionit për dhurata dhe mirënjohje, shkarkohet:
-Fatmire Isaki.

Neni 2

Për anëtarë të Komisionit për dhurata dhe mirënjohje, emërohet:
-Yllzana Velii.

Neni 3

Ky Vendim hyn në fuqi ditën e nesërme nga dita e shpalljes në "Fletoren zyrtare të komunës së Tearcës".

Këshilli i komunës së Tearcës
Kryetar
Fexhri Selmani d.v.

Vrz osnova na ~l en 50 stav 1 to~ka 3 od zakonot za l okal na samouprava ("SI u` ben vesni k na R.M.", br.05/2002) i ~l en 34 od Statutot na op{ ti na Tearce ("SI u` ben gl asni k na op{ ti na Tearce", br.03/2007 i 09/2011), donesuvam:

Në bazë të nenit 50 paragrafi 1 pika 3 të Ligjit për vetadministrim lokal ("Gazeta zyrtare e R.M.", nr.05/2002) dhe nenit 34 të Statutit të komunës së Tearcës ("Fletorja zyrtare e komunës së Tearcës", nr.03/2007 dhe 09/2011), marr:

RE [ENI E

za objavuvawe na Odl uka za разрешување и именување на член на Коми сијата за nagradi i pri znani ja.

AKTVENDIM

për shpalljen e Vendimit për shkarkim dhe emërim të anëtarit të Komisionit për dhurata dhe mirënjohje.

1.Se proglašuvawa Odl uka za разрешување и именување на член на Коми сијата за nagradi i pri znani ja, бp.13-1581/1, { to ja donese Sovetot na op{ ti na Tearce na sostanokot odr` an na den 09.12.2020.

1.Shpallet Vendimi për shkarkim dhe emërim anëtarit të Komisionit për dhurata dhe mirënjohje, nr.13-1581/1 që e solli Këshilli i komunës së Tearcës në seancën e mbajtur me datë 09.12.2020.

2.Odl uka da se objavi vo "SI u` ben gl asni k na op{ ti na Tearce".

2.Vendimi të shpallet në "Fletoren zyrtare të komunës së Tearcës".

br.nr.08-1581/2
09.12.2020
Tearce/Tearcë

Op{ ti na Tearce
Gradona~al i ni k
I sen Asani s.r.

Komuna e Tearcës
Kryetar
Isen Asani d.v.

Vrz osnova na ~I en 46 od Zakonot za l okal nata samouprava ("SI u` ben vesnik na R.M", br.05/2002) i ~I en 33 od Del ovodni kot na Sovetot na op{ ti na ("SI u` ben gl asnik na op{ ti na Tearce", br.04/2005), Sovetot na op{ ti na Tearce na sedni cata odr` ana na den 09.12.2020 god. donese:

ODLUKA

za konstati rawe na prestanuvawe na mandatot na ~I en na Sovetot na op{ ti na Tearce.

^I en 1

Na Besnik Elezi mu prestanuva mandatot ~I en na Sovetot na op{ ti na Tearce poradi podnesena ostavka, zaklu-no so 09.12.2020 godi na.

^I en 2

Ovaa Odl uka vl eguva vo si l a so denot na objavuvawe vo "SI u` ben gl asnik na op{ ti na Tearce".

br.13-1582/1
09.12.2020
Tearce

Sovetot na Op{ ti na Tearce
Pretsedatel
Fexri Selmani s.r.

Në bazë të nenit 46 të Ligjit për vetëqeverisje lokale ("Gazeta zyrtare e R.M.", nr.05/2002) dhe të nenit 33 të Rregullores së Këshillit të komunës ("Fletorja zyrtare e komunës së Tearcës", nr.04/2005), Këshilli i komunës së Tearcës në seancën e mbajtur më 09.12.2020 solli:

VENDIM

për konstatimin e pushimit të mandatit të anëtarit të Këshillit të komunës së Tearcës.

Neni 1

Besnik Elezi i pushon mandati anëtar i Këshillit të komunës së Tearcës për shkak të parashtrimit të dorëheqjes, përfundimisht nga 09.12.2020.

Neni 2

Ky Vendim hyn në fuqi ditën e shpalljes në "Fletoren zyrtare të komunës së Tearcës".

nr.13-1582/1
09.12.2020
Tearcë

Këshilli i komunës së Tearcës
Kryetar
Fexhri Selmani d.v.

Vrz osnova na ~l en 50 stav 1 to~ka 3 od zakonot za l okal na samouprava ("Sl u` ben vesni k na R.M.", br.05/2002) i ~l en 34 od Statutot na op{ ti na Tearce ("Sl u` ben gl asni k na op{ ti na Tearce", br.03/2007 i 09/2011), donesuvam:

Në bazë të nenit 50 paragrafi 1 pika 3 të Ligjit për vetadministrim lokal ("Gazeta zyrtare e R.M.", nr.05/2002) dhe nenit 34 të Statutit të komunës së Tearcës ("Fletorja zyrtare e komunës së Tearcës", nr.03/2007 dhe 09/2011), marr:

RE [ENI E

za objavuvawe na Odl uka za konstatirawe na prestanuvawe na mandatot na ~l en na Sovetot na op{ ti na Tearce.

AKTVENDIM

për shpalljen e Vendimit për konstatimin e pushimit të mandatit të anëtarit të Këshillit të komunës së Tearcës.

1.Se progl asuva na Odl uka za konstatirawe na prestanuvawe na mandatot na ~l enot na Sovetot na op{ ti na Tearce, br.13-1582/1 { to ja donese Sovetot na op{ ti na Tearce na sostanokot odr` an na den 09.12.2020.

Shpallet Vendimi për konstatimin e pushimit të mandatit të anëtarit të Këshillit të komunës së Tearcës, nr.13-1582/1 që e solli Këshilli i komunës së Tearcës në seancën e mbajtur me datë 09.12.2020.

2.Odl ukata da se objavi vo "Sl u` ben gl asni k na op{ ti na Tearce".

2.Vendimi të shpallet në "Fletoren zyrtare të komunës së Tearcës".

br.08-1582/2
09.12.2020
Tearce

nr.08-1582/2
09.12.2020
Tearcë

Op{ ti na Tearce Komuna e Tearcës
Gradona~al ni k Kryetar
I sen Asani s.r. Isen Asani d.v.

Vrz osnova na ~I en 36 od Zakonot na l okal na samouprava ("Sl u` ben vesnik na R.M.", br.05/2002), Sovetot na op{ ti na Tearce donese:

ODLUKA

za otpl ata na dol got od f i rmari na.

^I en 1

Se usvojuva baraњeto br.13-1563/1 od 04.12.2020 godina podneseno od sopstveni kot na privatna f i rma "Burek Mesut" DOOEL s.Tearce za otpl ata na dol got за фирмарина од 2011 година до 2020 година.

Otpl ata na dol got }e se vr{ i sogl asno evi denci ja od si stemot za komunal ni taksi .

^I en 2

Ovaa Odl uka vl eguva vo si l a naredni ot den od денот на objavuvaњeto vo "Sl u` ben gl asni k na op{ ti na Tearce".

br.nr.13-1563/2
09.12.2020
Tearce/Tearcë

Sovetot na op{ ti na Tearce
Pretsedatel
Fexri Selmani s.r.

Në bazë të nenit 36 të Ligjit për vetëqeverisje lokale ("Gazeta zyrtare e R.M.", nr.05/2002), Këshilli i komunës së Tearcës solli:

VENDIM

për shlyerjen e borxhit për firmë.

Neni 1

Miratohet kërkesa nr.13-1563/1 nga data 04.12.2020 e parashtruar nga pronari i firmës private "Burek Mesut" SHPNJP f.Tearcë për falje të borxhit për firmë nga viti 2011 deri në vitin 2020.

Shlyerja e borxhit do bëhet sipas evidencës nga sistemi i taksave komunale.

Neni 2

Ky Vendim hyn në fuqi ditën e nesërme nga dita e shpalljes në "Fletoren zyrtare të komunës së Tearcës".

Këshilli i komunës së Tearcës
Kryetar
Fexhri Selmani d.v.

Vrz osnova na ~l en 50 stav 1 to~ka 3 od Zakonot za l okal na samouprva ("SI u` ben vesni k na R.M.", br.05/2002) i ~l en 34 od Statutot na op{ ti na Tearce ("SI u` ben gl asni k na op{ ti na Tearce", br.03/2007 i 09/2011), donesuvam:

Në bazë të nenit 50 paragrafi 1 pika 3 të Ligjit për vetadministrimin lokal ("Gazeta zyrtare e R.M.", nr.05/2002) dhe nenit 34 të Statutit të komunës së Tearcës ("Fletorja zyrtare e komunës së Tearcës, nr.03/2007 dhe 09/2011), marr:

RE [ENI E

za progl asuвање na Odl uka za otpl ata na dol got za f i rmari na.

AKTVENDIM

për shpalljen e Vendimit për shlyerjen e borxhit për firmë.

1.Se progl asuva na Odl uka za otpl ata na dol got za f i rmari na, br.13-1563/2 { to ja donese Sovetot na op{ ti na Tearce na sedni ca odr` ana na den 09.12.2020 god.

1.Shpallet Vendimi për shlyerjen e borxhit për firmë, nr.13-1563/2 që e solli Këshilli i komunës së Tearcës në seancën e mbajtur më datë 09.12.2020.

2.Odl ukata da se objavi vo "SI u` ben gl asni k na op{ ti na Tearce".

2.Vendimi të shpallet në "Fletoren zyrtare të komunës së Tearcës".

br.nr.08-1563/3
09.12.2020
Tearce/Tearcë

Op{ ti na Tearce Komuna e Tearcës
Gradona~al ni k Kryetar
I sen Asani s.r. Isen Asani d.v.